

Марија Станкова

Виолета Чачева, Јасминка Фришчиќ, Стојан Мишев

“ЖИВОТ ВО СЕНКА”

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените
на РМ – ЕСЕ, Скопје, 2007, стр. 196

Првичните импулси, односно првите чекори во откривањето на семејното насилиство како општествено зло потив кое треба да се бори и државата а не само поединци или инцидентно вклучени надлежни институции ги направи, во рамките на невладиниот сектор, невладината организација ЕСЕ уште во самиот почеток од нејзиното формирање. Сериозно пристапувајќи му на семејното насилиство како на едно од поголемите општествени зла во нашата држава во 2000 година ЕСЕ го спроведе првото научно фундирано истражување на семејното насилиство, насловено како “Темната бројка на семејното насилиство во РМ”, во чија реализација учествуваше и научноистражувачки тим од ИСППИ од Скопје. Резултатите од ова истражување го предизвикаа интересот на медиумите, на стручната и на научната јавност во државата, и, речиси на целокупната јавност, бидејќи, според истражувачките резултати што беа презентирани, многу поразително и алармантно делуваше заклучокот, дека секоја четврта жена во нашата држава била жртва на семејно насилиство. Веројатно, освен упорноста на ЕСЕ во борбата против семејното насилиство, и ова истражување има придонесено проблемот на семејното насилиство да се најде на дневниот ред за работа на Собранието на РМ (2004 год.), кога беа усвоени измените, најпрво во Кривичниот законик а потоа и во законот за семејство, со што за прв пат во нашата држава се инкриминира и законски се регулира појавата семејно насилиство, опфакајќи ги сите негови облици- психичко, физичко и сексуално насилиство.

Студијата “Живот во сенка” е резултат на второто по ред истражување на семејното насилиство во РМ што го спроведе невладината организација ЕСЕ, а во кое учествува и научни работници од Институтот со социолошки и политичко-правни истражувања од Скопје.

Во книгата, освен резултатите од емпирискиот дел од истражувањето, опфатени се и теоретските аспекти на феноменот семејно насилиство, законските основи, односно законската рамка во која овој феномен се третира како

општествено негативна појава која, сега веќе, со последните измени и дополнувања во Кривичниот законик на РМ има третман на кривично дело. Посебно внимание авторите на студијата обрнале на институционалниот одговор на ова мошне опасна општествено негативна појава преку детална разработка на мерките за нејзиното спречување, сузбивање и на мерките за заштита на жртвите. Содржината на книгата е распоредена во три дела, односно тематски целини и вовед, а секој дел содржи посебни поглавја и потпоглавја во кои се презентирани, како емпириските така и теоретските сознанија што се добиени од истражувањето, а со чија помош се расветлени многу значајни димензии на појавата семејно насилиство.

Во првиот дел од студијата презентирани се теоретските концепти за семејното насилиство, неговата методолошка поставеност, истражувачките резултати за психичкото, физичкото и сексуалното насилиство, при што во истражувањето се земале предвид последниот инцидент, карактеристиките на жртвите на насилиство, но исто така анализирани се и ставовите на жените кои не биле жртви на ниту еден вид на семејно насилиство. Посебно поглавје авторите посветуваат на патријархалниот систем на вредности како претпоставен ризик за семејно насилиство во РМ. На крајот од овој дел е освртот на сознанијата добиени од истражувањето кои имаат посебно значење за креирање на програмата за заштита од семејно насилиство. Во делот во кој се презентирани теоретските концепти за семејното насилиство, авторите истакнуваат два пристапа: семејното насилиство како индивидуална и семејството насилиство како општествена појава. Во првиот случај станува збор за психолошкиот пристап со кој насилиството во бракот и семејството се третира како индивидуална појава која е резултат на дејствувањето на одредени психолошки и психопатолошки особини на сторителот (насилиникот) и на жртвата (жената), како на пример, слабата контрола, неразвиеното ego и фрустрациите во детството (кај мажот) и мазохизмот на жртвата (кај жената). При овој пристап се издвојува медицинската теорија, која се занимава со поврзаноста и улогата на алкохолот во насилиството во бракот. Притоа се нагасува дека кај приврзаниците на оваа теорија постојат две исполаризирани гледишта: едните сметаат дека алкохолот е причина за насилиство во бракот, а другите, пак, дека алкохолот влијае, односно придонесува за насилиството, но дека и не може да се смета за негова единствена причина. При вториот пристап, кога семејното насилиство се третира како општествена појава, се земаат предвид економската, социолошката, теоријата на еволуцијата, а разгледувањето се заокружува со феминистичкиот пристап, кој се засновува врз критиката на постојните теории. Овој пристап се темели на 4 постулати: 1. Мажите како резултат на доминантната положба имаат непречен пристап до ресурси, што, пак, жената ја става во инфериорна и подредена положба; меѓупартнерското насилиство може да се предвиди и е составен дел на животот на жената; инфериорната позиција на жените во сите сегменти на општественото живеење, и, феминистичката перспектива е посветена на интересите на жените. Авторите нагласуваат дека

спроведеното истражување не се темели само врз една теорија и дека при неговото конципирање биле земени предвид неколку од споменатите теоретски концепти, а сето тоа во функција на што подобро и посестрано расветлување на семејното насилиство.

Во поглавјето “Методолошка поставеност на истражувањето” опфатено е следното: предмет на истражување; метод на истражување; примерок; инструменти кои се користени при истражувањето; техниките на собирање на податоците. анкетирање.

Следува делот во кој се презентирани истражувачките резултати одделно за сите видови на истражуваните насилиства: психичкото, физичкото и сексуалното насилиство. Врз основа на резултатите добиени од истражувањето, авторите констатираат дека – жените во РМ се изложени на сите три видови семејно насилиство: психичко, физичко и сексуално. Сепак, констатираат авторите, најзастапено е психичкото насилиство. Имено, 56, 4 % од испитаничките се изјасниле дека лично биле жртви на некој од видовите на психичко насилиство. Жртви, пак, на некој од видовите на физичко насилиство биле 17, 7 % од испитаничките, а само 10 % од испитаничките се изјасниле дека биле жртви на сексуално насилиство. Констатација на авторите е дека семејното насилиство се уште е табу тема во нашите простори, особено за жителите на селските средини каде што жените не се подготвени да зборуваат за психичко насилиство, бидејќи не го препознаваат, но и поради се уште многу присутната патријархална матрица на уредување на брачните и семејните односи, а исто така факт е дека во селските средини помалку отколку во градските се спроведуваат кампањи, едукација и други форми за сензибилизирање на жените за ова појава.

Највидливиот дел од семејното насилиство, според авторите на студијата, е физичкото насилиство. Во истражувањето, физичкото насилиство било дефинирано како: употреба на физичка сила или, пак, закана дека истата ќе биде употребена врз жената од страна на нејзиниот брачен (сегашен или поранешен) или вонбрачен партнери или од друг член на нејзиното домаќинство. Во фокусот на истражувањето биле неколку видови на насилиство: закана за употреба на физичка сила, фрлал со нешто што можело да ја повреди, зграпчување (туркање), удрил шлаканица, клоцал, гризел, давење/затнување на уста, тепање, удирање со предмети, ја изгорел/попарил, употребил пиштол. Истражувачките резултати покажуваат дека најчести облици на физичкото насилиство се шлаканиците (87, 5 %), заканите за употреба на физичка сила (70, 1 %), зграпчувањето и туркањето (63, 9 %), а најретко се застапени најтешките облици на насилиство – горење или попарување (2, 5 %) и употреба на нож или пиштол (9, 9 %). Битен елемент при истражувањето на физичкото насилиство е истражувањето на причините што му претходеле. Според добиените резултати за тоа, како најчеста причина, според самите испитанички – жртви на насилиство, е алкохолизмот. Речиси секоја трета жена жртва на насилиство изјавила дека на насилиството му претходело пијанството на насилиникот, втора наведена причина е љубомората на партнера, а речиси исто толку важна при-

чина се и проблеми со пари. Меѓутоа, прави впечаток сознанието дека дури 11, 3 % од испитаничките што пријавиле насилиство не можеле да наведат причина која му претходела на насилиството, односно навеле дека немало причина за насилиство. Во поглавјето посветено на влијанието на насилиството врз жените - жртви, а врз основа на добиените резултати, констатирано е дека најчести последици што ги трпат жените од насилишко однесување се: губењето на самодовербата, депресија, несоница, несигурност во себе, страв, одбивање на контакти итн. Посебен акцент авторите ставаат врз влијанието на насилиството врз работата, односно работната способност на жртвата. Во врска со овој аспект, секоја четврта жена изјавила дека насилиството не влијаело за нарушување на нејзината работна способност; секоја трета жена се пожалила на неспособност за концентрирање, а секоја петта жена дека е неспособна за работа. Практично, две третини од жените – жртви се изјасниле дека имале последици врз работната способност. Неодминлив сегмент при истражувањето на семејното насилиство секако претставува односот насилиството и децата, бидејќи при постоење на семејно насилиство, без исклучок, жртви се и децата – било не-посредни или посредни. Истражувачките резултати го покажуваат следното: повеќе од половината (58, 3 %) од жените – жртви изјавиле дека и децата биле присутни на насилиството. Меѓутоа, податок што загрижува е дека секоја петта жена изјавила дека насилиството било насочено и кон децата, односно децата биле директни жртви на насилиство.

Посебно внимание во истражувањето е посветено на профилот на насилиникот според возраст, образование, работен статус/ вработеност, невработеност, а според истражувачките резултати возрастта и образоването не можат да се доведат во врска со насилиството, за разлика од работниот статус кој има влијание врз однесувањето на мажот. Имено, со вработеноста на мажот се намалува насилиството, а со невработеноста или сличен вид на таков статус, се зголемува насилиството врз жената. Инаку, во улога на насилиник на нашите простори најчесто се јавува сопругот (80,9 %)

Сексуалното насилиство го претставува третиот конститутивен елемент на семејното насилиство. Во истражувањето тоа е дефинирано како: силување, несакан сексуален однос, понижувачки сексуален однос, присила на гледање на порнографски филмови, и подведување. Податоците од истражувањето покажале дека е тоа најмалку застапено (10, 6%). Според истражувачките резултати, доминантен облик на сексуално насилиство кај нас (85, 5 %) е несакан сексуален однос, а силувањето учествува со 3, 9 %. Всушност, констатација на истражувачите, изведена врз основа на исказите на испитаничките, е дека физичкото и сексуалното насилиство одат заедно.

Поради добивање на поисцрпни сознанија за семејното насилиство во нашата држава во истражувањето се испитувани и ставовите на жени што не биле жртви на семејно насилиство. Од нив се барани информации за присуството на насилиството врз жените, за перципирањето на семејното насилиство, нивните ставови кон овој проблем итн. Според резултатите добиени од ова, второ

ниво на истражувањето, општата констатација е дека, семејното насилиство е појава која е расширена во нашата држава, но и појава за која не се говори, табу тема (75, 0 %). Запрашани во врска со казнувањето на насилиникот, дури 91, 2 % од испитаничките се изјасниле дека сопругот, односно партнерот кој ја тепа својата сопруга/партнерка треба да биде казнет. Меѓутоа, во врска со промената на законската регулатива за семејното насилиство, дури две третини од испитаничките се изјасниле дека не знаат за озаконувањето на семејното насилиство, што говори за многу ниска информираност. Во врска, пак, со ангажманот на државата во решавањето на проблемите во сферата на семејното насилиство, доминира негативната оценка – државата недоволно се ангажира околу жртвите на семејното насилиство. Посебно поглавје му е посветено на патријархалниот систем на вредности како претпоставен ризик за семејното насилиство во РМ. Имено, општо познато е дека кај нас се уште функционира патријархалната матрица на уредување на односите во бракот и семејството, според која: важно е мажот да и покаже на својата сопруга кој е главен во семејството, добрата сопруга го почитува мислењето на својот сопруг дури и кога не се согласува со него: должност на жената е да води љубов со својот сопруг дури и кога не сака итн. Овде треба да се истакне дека еден од најизненадувачките, односно најразочарувачки резултати во овој сегмент од истражувањето е тоа што висок процент од испитаничките го оправдуваат физичкото казнување на жената поради, на пример, нездадоволството на мажот од незавршени домашни работи, не го послушала за нешто, се сомневал во нејзината верност или, пак, му била неверна на сопругот.

Првиот и најголемиот дел од книгата завршува со осврт на сознанијата посебно значајни за креирање на програмата за сужбивање и спречување на семејното насилиство.

Во вториот дел од студијата насловен како: ”Институционален одговор на семејното насилиство“ опфатени се законските решенија, тенденциите и предизвиците на семејното насилиство, истражувачките резултати за работата на центрите за социјална работа, на полицијата и на судот. Уште на самиот почеток авторите го нагласуваат фактот дека нормативното уредување на семејното насилиство во нашата земја е од понов датум (2004 год.) и дека карактеристика на сегашните решенија е нивната усогласеност со меѓународните стандарди и препораки за ова сфера. Позитивна карактеристика на нашите нормативни решенија, според авторите на студијата, е поврзувањето на двета система – граѓанскоправниот и казненоправниот. Инаку, за семејното насилиство во нашето позитивно законодавство постојат две дефиниции. Во Кривичниот законик под семејно насилиство се подразбира: малтретирање, грубо навредување, загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово или друго психичко или физичко насилиство со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв, спрема брачен другар, родителите или децата, или други лица кои живеат во брачна или вонбрачна заедница или заедничко домаќинство, како и спрема поранешен брачен другар или лица кои

имаат заедничко дете или се наоѓаат во близки лични односи. Во Законот за семејство, за семејно насилиство се смета однесување сторено од едниот брачен другар врз другиот брачен другар, кои живеат или живееле во брачна или вонбрачна заедница или кој било вид на заедница како семејство или ако имаат заедничко дете; меѓу браќа и сестри, полубраќа и полусестри; над дете; над постарите членови на семејството; и над лица – членови на семејството чија деловна способност е делумно или целосно одземена.. Истражувачките сознанија презентирани во овој дел од студијата се темелат врз официјалните податоци на центрите за социјална работа, Министерството за внатрешни работи, Основните јавни обвинителства и Основните судови, на центрите за правна помош на ЕСЕ, и ставовите и мислењата на различните професионални структури во однос на семејното насилиство.

Посебно значајно во овој дел на студијата е поглавјето во кое се разработени и презентирани мерките за заштита на жртвите на семејно насилиство, почнувајќи од нивната природа и содржина, видовите, кога и каква заштита нудат тие - до нивната примена во практиката. Овде би ги спомнале само видовите на заштита кои надлежните институции (формалниот систем на заштита) и невладиниот сектор (неформалниот систем на заштита) можат да ги преземат, а тие се следните: обезбедува нужно сместување за лицето жртва на насилиство, кое може да трае најмалку 6 месеци, со можност за продолжување за уште 6 месеци; обезбедува соодветна здравствена заштита; обезбедува соодветна психо – социјална интервенција и третман; ги упатува во соодветно советувалиште; доколку во семејството има дете кое е на редовно школување, помага за продолжување на редовното образование; го известува органот за прогон; дава секаков вид на помош и правно застапување; покренува постапка пред надлежниот суд; по потреба поднесува барање до судот за изречување на привремена мерка за заштита; и презема други мерки за кои ќе оцени дека се неопходни за решавање на проблемот.

Истражувачките резултати за формалниот систем на заштита, односно за мерките за заштита преземени од Центрите за социјална работа се следни: во периодот од јуни 2005 – јуни 2006 година вкупно биле пријавени 839 случаи на семејно насилиство. Од вкупно пријавените 839 случаи на семејно насилиство, урврдени се 1440 поединечни облици на насилиство (физичко, психичко, сексуално и работно искористување; најзастапено е физичкото насилиство; најчести жртви на семејно насилиство се жени; најчесто, насилиството го пријавуваат самите жртви. Што се однесува, пак, до обемот/ степенот на пружената заштита, авторите утврдиле позитивна практика од страна на центрите за социјална работа, односно на сите 839 жртви на насилиство им била пружена заштита – според оценката за видот и потребата за заштита. Од вкупно 839 пријавени случаи во центрите за социјална работа, полицијата била известена и пружила заштита на 405 жртви, а постапка пред надлежен суд била покрената, односно заштита од страна на судот била пружена во 59 случаи.

Паралелно со воспоставениот формален систем на заштита на жртвите на семејно насилиство, организациите од граѓанскиот сектор, особено ЕСЕ, се мошне активни во пружањето помош на жртвите на семејно насилиство во рамките на неформалниот систем на заштита. Најзастапени форми на пружање заштита се бесплатната правна помош и психолошката поддршка.

Во поглавјето “Правни системи за заштита” авторите на студијата нај-првин го нагласуваат фактот, дека казненоправна заштита на жртвите на семејното насилиство во нашата држава беше воведена во март 2004 година, кога беа направени измени во Кривичниот законик на РМ. Главна карактеристика на овој систем е построгата казнена политика во однос на семејното насилиство, која се манифестира во пропишаните построги казни за кривичните дела сторени при вршење на семејно насилиство, и гонењето на овие кривични дела по службена должност. Се нагласува дека семејното насилиство во Кривичниот законик не е предвидено како ЕДНО посебно кривично дело, туку се санкционира преку инкриминирање на неговите поединечни облици под постоечките кривични дела, односно: физичкото насилиство се санкционира со кривични дела против животот и телото; психичкото насилиство се санкционира со кривични дела против слободата и правата на човекот; и, сексуалното насилиство се санкционира со кривични дела против половата слобода и половиот морал. Авторите на студијата констатираат, а врз основа на анализираните податоци, дека семејното насилиство повеќе се пријавува во рамките на казненоправниот систем на заштита (споредено со граѓанскоправниот систем). Во прилог на ова констатација авторите ги наведуваат податоците добиени од полицијата за кривични дела, прекризи и поплаки во врска со семејно насилиство, чиј број во 2005 год. изнесувал 5167, односно 3873 во 2006 година. Инаку, од поднесените 215 кривични пријави од страна на полицијата во текот на 2005 година, 187 се однесувале на кривичните дела против животот и телото (87 % физичко насилиство), 22 за кривичните дела против слободите и правата на човекот (10,2% психолошко насилиство), и 6 кривични пријави за сторители на кривични дела против половата слобода и половиот морал. Авторите ја нагласуваат големата застапеност на кривичните дела против животот и телото, кои се повторуваат и во 2006 год. Инаку, најзастапени облици на насилиство, според податоците на МВР, ОЈО и Основен суд се: телесна повреда, тешка телесна повреда и загрозување на сигурноста.

Во делот од студијата посветен на граѓанскоправниот систем на заштита, односно на привремените мерки за заштита на жртвите на семејно насилиство, авторите го нагласуваат следното: ”Привремените мерки за заштита треба да се главниот механизам којшто ќе ги заптити жртвите. Нивното значење е во тоа да му се укаже на насилиникот или на потенцијалните насилиници дека тоа што го прават е незаконски и се казнува.“ (Сузана Велковска, раководителка на одделение во Министерството за труд и социјална политика, документарен филм “Живот во сенка”, ЕСЕ, 2007). Меѓутоа, и покрај ваквата карактеристика на природата на привремените мерки, авторите констатираат дека степе-

нот на користење на овие мерки е исклучително низок, а освен тоа и кога биле изрекувани евидентно било нивното несистематско, а со тоа и несоодветно следење на нивното извршување.

Во освртот на сознанијата за институционалниот одговор на семејното насилиство, авторите констатираат дека, и покрај систематските и континуирани напори и заложби за унапредување на состојбите во сферата на семејното насилиство, во иднина ќе мораме да се соочиме со повеќе сериозни предизвици во борбата со ова општествено зло.

Во третиот дел од книгата презентирани се заклучоците и препораките на авторите на студијата, од кои ќе спомнеме само некои, како посебно значајни за креирањето на политиката на семејно насилиство.

ЗАКЛУЧОЦИ:

- Постои високо ниво на прифатеност на вредностите кои го зголемуваат ризикот за семејно насилиство;
- Нивото на пријавување на семејното насилиство на полицијата е ниско;
- Ниско ниво на обраќање до центрите за социјална работа;
- Неафирмираност на невладините организации;
- Недоволно пријавување на семејното насилиство од страна на медицинскиот персонал;
- Граѓаните не се доволно запознаени со инкриминирањето на семејното насилиство;
- Непотполна законска и подзаконска регулираност на семејното насилиство;
- Несоодветно постапување на професионалните структури во случаите на семејно насилиство;
- Непреземање на континуирани превентивни активности.

ПРЕПОРАКИТЕ, кои се дадени на самиот крај на книгата, се базираат врз истражувачките сознанија сублимирани во претходно презентираните заклучоци.

И сосем за крај, ќе издвоиме дел од рецензијата за книгата од проф. д-р. Љупчо Арнаудовски во која се вели "... Сознанијата до кои дошле авторите на студијата им создаваат обврска за натамошно формално – правно доизградување на овој систем и развивање на методологија на делување и работа на секој што е вклучен во овој систем: подрачјето на репресивното реагирање, на судот, јавното обвинителство и полицијата, од една страна, и центрите за социјална работа кои постапуваат во рамките на социјално дело со луге што се наоѓаат во нужда..."

На ова сепак би додале, дека објавувањето на: книгата “Живот во сенка” претставува драгоцен придонес во борбата против семејното насилиство во нашата држава, и дека ќе го побуди интересот и на пошироката општествена јавност.